



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 10 септември 1975

Скопје

Број 32

Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

386.

Врз основа на точка 5 од Одлуката за висина-та и начинот на утврдувањето на девизната квота по основ на откупените девизни дознаки на работниците и иселениците („Службен лист на СФРЈ“ бр. 69/72 и 18/75) и точка 2 под 2 од Решението за утврдување на девизната квота на републиките и автономните покраини за 1975 година од девизните дознаки на работниците и иселениците откупени во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/75), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

### О Д Л У К А

**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНАТА КВОТА ПО ОСНОВ НА ОТКУПЕНИТЕ ДЕВИЗНИ ДОЗНАКИ НА РАБОТНИЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА**

#### Член 1

Девизната квота во противвредност од 82.510.000 динари за 1975 година во девизи кои се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, а кои потекнуваат од девизите откупени по дознаките од работниците на привремена работа во странство и дознаките од иселениците во 1974 година, се распоредуваат по општините:

СР Македонија	82.510.000	динари
Берово	1.072.630	
Битола	20.214.950	
Брод	825.100	
Валандово	165.020	
Виница	742.590	
Гевгелија	495.060	
Гостивар	4.620.560	
Дебар	1.320.160	
Делчево	495.060	
Демир Хисар	1.567.690	
Кавадарци	577.570	
Кичево	2.970.360	
Кочани	1.155.140	
Кратово	577.570	
Крива Паланка	825.100	
Крушево	495.060	
Куманово	3.135.380	
Неготино	247.530	
Охрид	6.105.740	
Прилеп	3.712.950	
Пробиштип	82.510	
Радовиш	412.550	
Ресен	5.363.150	
Свети Николе	330.040	
Скопје	7.095.860	
Струга	5.528.170	
Струмица	2.640.320	
Тетово	7.838.450	
Титов Велес	1.237.650	
Штип	660.080	

#### Член 2

Девизната квота од член 1 на оваа одлука, општините ја распоредуваат на крајните корисници, за намените предвидени во член 59, став 2 и 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/72 и 71/72).

Девизната квота од став 1 на овој член општините можат меѓусебно да ја отстапуваат или здружуваат.

#### Член 3

Организациите на здружен труд — крајни корисници на девизите од член 2 на оваа одлука, обезбедуваат динарски средства за откуп на девизите од девизната квота која им е распоредена.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1309/1

24 јуни 1975 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

387.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Здружена дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје, склучена на 28 декември 1973 година, по јавната расправа одржана на 30 јуни 1975 година донесе

### О Д Л У К А

1. Се поништуваат алинејата 10 од точка 1 и алинејата 2 од точка 9 на член 49, како и членовите 65 и 172 од Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Здружена дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје, склучена на 28 декември 1973 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во Здружената дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје и во сите основни организации на здружениот труд во нејзиниот состав на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, проучувајќи ја по сопствена иницијатива Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Здружена дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на алинејата 10 од точка 1 и на алинејата 2 од точка 9 на член 49, како и на членовите 65 и 172 од оваа самоуправна спогодба, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и законот.

Разгледувајќи ја Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Здружена дрвна индустрија и шумарство „Треска“ во Скопје, Судот утврди дека во алинејата 10 од точка 1 на член 49 од Спогодбата е определено работничкиот совет на работната организација да ја утврдува внатрешната организација на заедничките служби на работната организација и дека во членот 65 од Самоуправната спогодба е определено заедничките служби работите од заеднички интерес за основните организации на здружениот труд да ги вршат преку: 1) Институтот за развој на дрвната индустрија и шумарство; 2) Центарот за студии и проектирање; 3) Службата за план и анализи; 4) Службата за сметководство и финансиски работи; 5) Службата за обработка на документацијата (електронски центар); 6) Службата за работничко самоуправување и општи работи; и 7) Службата за информации и пропаганда.

Според ставот 4 на член 31 од Уставот на СР Македонија меѓусебните односи на работниците во работната заедница за вршење административно-стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за повеќе основни организации на здружениот труд во состав на работната организација се уредуваат со нивни самоуправни акти во согласност со Самоуправната спогодба за уредување на меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во оваа работна заедница и корисниците на нивните услуги. Според мислењето на Судот внатрешната организација на работната заедница на заедничките служби е прашање од областа на меѓусебните односи на работниците во оваа работна заедница и таа може да се утврдува само со самоуправен општ акт на работниците во работната заедница, а во согласност со Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во работната заедница на заедничките служби и корисниците на нивните услуги. Со оглед на тоа што со алинејата 10 од точка 1 на член 49 од оспорената самоуправни спогодба е определено внатрешната организација на заедничките служби да се уредува со акт на работничкиот совет на работната организација и што со членот 65 од оваа спогодба, во чие склучување не учествувале работниците од работната заедница на заедничките служби, е определена основната внатрешна организација на заедничките служби, Судот утврди дека овие одредби од Самоуправната спогодба не се во согласност со ставот 4 на член 31 од Уставот на СР Македонија.

Судот потоа утврди дека во алинејата 2 од точка 9 на член 49 од Самоуправната спогодба е определено работничкиот совет на работната организација да ги именува работниците на раководни работни места во заедничките служби, заклучно со работното место шеф на служба. Според мислењето на Судот пополнувањето на раководни работни места е прашање што исто така спаѓа во областа на меѓусебните односи на работниците во работната заедница на заедничките служби и уредувањето на ова прашање, согласно ставот 4 на член 31 од Уставот на СР Македонија, може да се врши со самоуправен општ акт на работниците од работната заедница на заедничките служби. Со оглед на тоа Судот утврди дека и алинејата 2 од точка 9 на член 49 од оспорената самоуправни спогодба не е во согласност со ставот 1 на член 31 од Уставот на СР Македонија.

Судот најпосле утврди дека во членот 172 од Самоуправната спогодба е определено основната организација да може да го прераспореди работникот на пониско работно место ако одбие да ги усовршува своите стручни способности и ако не дава резултати што би можел да ги постигне со своето стручно оспособување. Според овој член од Спогодбата, доколку работникот не се согласи да работи на пониско работно место, нему може да му престане својството на работник според условите и постапката предвидени во Самоуправната спогодба за меѓусебните односи.

Согласно ставот 2 на член 18 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) работникот е должен да работи на друго работно место ако тоа работно место одговара на стручната подготовка за одредено занимање односно насока или струка и на неговите други работни способности, додека во ставот 4 на овој член од законот е определено работникот да е должен да работи на работно место кое не одговара на неговата стручна подготовка за одредено занимање односно насока или струка и на неговите други работни способности само во исклучителни околности утврдени во основната организација на здружениот труд во согласност со законот и додека траат тие околности. Случаите кога работникот е должен да работи привремено и на работно место кое не одговара на неговата стручна подготовка за одредено занимање односно насока се утврдени во членот 15 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74). Во овој член од републичкиот закон не е предвидена обврска за работникот да работи на работно место што не одговара на неговата стручна подготовка ако одбие да ги усовршува своите работни способности. Со оглед на тоа што со членот 172 од оспорената самоуправни спогодба е предвидена можност работникот да биде прераспореден на пониско работно место, вклучувајќи и работно место кое не одговара на неговата стручна подготовка, Судот утврди дека оваа одредба од самоуправната спогодба не е во согласност со ставот 2 на член 18 од сојузниот и со членот 15 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 26/75  
30 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд  
на Македонија,  
д-р Асен Групче, с. р.

### 388.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за утврдување височината на водниот надоместок за 1974 година, донесена од работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Вардар“ во Скопје, во состав на Претпријатието за стопанисување со води „Водо-стопанство“ во Скопје, на седницата одржана на 17 јули 1974 година, по јавната расправа одржана на 30 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

1. Се утврдува дека Одлуката за утврдување височината на водниот надоместок за 1974 година, донесена од работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Вардар“ во Скопје, во состав на Претпријатието за стопанисување со води „Водо-стопанство“ во Скопје, на седницата одржана на 17 јули 1974 година, во времето на нејзиното важење не била во согласност со Уставот на СР Македонија.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Вардар“ во Скопје, во состав на Претпријатието за стопанисување со води „Водо-стопанство“ во Скопје, на начин што во статутот на основната организација е предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка од Земјоделската задруга „Слобода“ во станица Зелениково, општина на град Скопје, Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 36/75 поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена

на во точката 1 на оваа одлука, затоа што основно се постави прашањето за нејзината согласност со уставните начела за влегување во сила и за забрана на повратното дејство на прописите и другите општи акти, утврдени во ставот 1 на член 261 и ставот 1 на член 262 од Уставот на СР Македонија.

Во одговорот на решението за поведување постапка Основната организација на здружениот труд „Вардар“ во Скопје изнесе дека одлука за височината на водниот надоместок за 1974 година била донесена од работничкиот совет уште во текот на ноември 1973 година и дека таа му била доставена на Собранието на општината на град Скопје заради давање согласност според прописите за општествена контрола на цените. Собранието на општината на град Скопје, меѓутоа, според наводите во одговорот, доставената одлука за утврдување височината на водниот надоместок за 1974 година не ја разгледало на своја седница, но преку соодветната служба на Собранието било барано Основната организација на здружениот труд „Вардар“ во Скопје да ја измени донесената одлука. Постапувајќи по ова барање работничкиот совет на седницата одржана на 17 јули 1974 година донел нова одлука што му била доставена на Собранието на град Скопје, а тоа на неа дало согласност на седницата одржана на 24 септември 1974 година. Заради тоа, Основната организација на здружениот труд „Вардар“ во Скопје смета дека не може да ги поднесува последниците од евентуалната неуставност и незаконитост на одлуката за утврдувањето височината на водниот надоместок за 1974 година, бидејќи таа била благовремено донесена од работничкиот совет на основната организација на здружениот труд. Во одговорот посебно се укажува дека водниот надоместок се определува за целата година, без оглед на тоа во кој период од годината се врши наводнувањето односно одводнувањето и дека поради тоа не е од значење времето кога е дадена согласност на оспорената одлука.

Уставниот суд на Македонија на јавната расправа утврди дека работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Вардар“ во Скопје, во состав на Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ во Скопје, на 17 јули 1974 година донел Одлука за утврдување височината на водниот надоместок за 1974 година, која е составен дел на Годишниот план за експлоатација и одржување на системите за наводнување и одводнување во 1974 година и дека оваа одлука не е објавена. Судот потоа утврди дека Собранието на општината на град Скопје дало согласност на Годишниот план за експлоатација и одржување на системите за наводнување и одводнување со решение донесено на седницата одржана на 24 септември 1974 година, што е објавено на 29 октомври 1974 година во „Службен гласник на општината на град Скопје“ бр. 37/74. Судот исто така утврди дека Одлуката за утврдување височината на водниот надоместок за 1974 година, ниту Годишниот план за експлоатација и одржување на системите за наводнување и одводнување не содржат одредби за нивното влегување во сила, но дека од содржината и називот на одлуката произлегува дека цените на водостопанските услуги утврдени со неа ќе се наплатуваат од 1 јануари 1974 година.

Според ставот 1 на член 261 од Уставот на СР Македонија законите, другите прописи и општи акти влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, додека според ставот 1 на член 262 од Уставот законите, другите прописи и општи акти не можат да имаат повратно дејство, а само со закон може да се определи одделни неговни одредби, ако тоа го бара општиот интерес утврден при донесувањето на законот, да имаат повратно дејство.

Со оглед на тоа што Одлуката за утврдување височината на водниот надоместок за 1974 година

е донесена на 17 јули 1974 година, како и со оглед на тоа што таа не е објавена, а цените на водостопанските услуги утврдени со неа се применуваат од 1 јануари 1974 година, Судот утврди дека одлуката не е во согласност со уставните начела за објавување и влегување во сила и за забрана на повратното дејство на прописите и другите општи акти утврдени во ставот 1 на член 261 и ставот 1 на член 262 од Уставот.

Оценувајќи ги наводите на Основната организација на здружениот труд „Вардар“ изнесени во писмениот одговор и на јавната расправа дека одлука за утврдување височината на водниот надоместок за 1974 година била благовремено донесена и на соодветен начин објавена, но дека по барање на Собранието на општината на град Скопје било потребно да се донесе нова одлука, Судот утврди дека тие не се од значење за оценувањето на уставноста на оспорената одлука, затоа што самоуправните општи акти за чие донесување е предвидена согласност од надлежен орган на општествено-политичка заедница можат да се сметаат за полноважни дури откако согласноста ќе биде дадена. Судот исто така ги оценуваше наводите дека оспорената одлука не е објавена затоа што цените утврдени со неа биле пониски од цените утврдени во одлуката од ноември 1973 година што била објавена, но и овој навод Судот го оцени како неоснован, бидејќи со оспорената одлука се утврдени цените на водостопанските услуги и таа, според Уставот, требало да биде објавена на соодветен начин.

Оценувајќи го наводот дека, со оглед на начинот на плаќањето на водниот надоместок (годишно), не е од значење во кој период на годината ќе бидат утврдени цените за наводнување и одводнување, Судот утврди дека и овој навод е неоснован, затоа што корисниците на водостопанските услуги треба однапред да бидат запознати со цените на овие услуги заради нивно пресметување во цената на своите производи.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 36/75

30 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд  
на Македонија,  
д-р Асен Грунче, с. р.

389.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на членот 18 од Правилникот за распределба на доходот и личните доходи број 03-165, донесен на соборот на работниците на Основното училиште „Христијан Тодоровски — Карпош“ во Скопје од 17 јуни 1974 година, на седницата одржана на 3 јули 1975 година донесе

## О Д Л У К А

1. Се укинува членот 18 од Правилникот за распределба на доходот и личните доходи бр. 03-165, донесен на соборот на работниците на Основното училиште „Христијан Тодоровски — Карпош“ во Скопје одржан на 17 јуни 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Христијан Тодоровски — Карпош“ во Скопје, на начин определен со статутот на училиштето за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 94/74 од 21 мај 1975 година поведе постапка за оценување уставноста на членот 18 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

Во претходната постапка и на седницата одржана на 3 јули 1975 година Судот утврди дека во членот 18 од Правилникот е уредено прашањето за учеството на работниците во распределбата на средствата за лични доходи по основот минат труд. Така за работниците распоредени на работни места за кои е предвидено средно, вишо и високо образование е определено месечната аконтација на личниот доход за секоја измината година, почнувајќи од втората година на работен стаж, да се зголемува за 1,84 бода, а за последните 10 години на работен стаж за 2,3 бода, додека за другите работници е определено месечната аконтација на личниот доход по овој основ да се зголемува за 0,8%, а за последните 10 години за 1%.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е определено дека на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд, личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од оваа уставна одредба произлегува дека личниот доход на работникот како по основот тековен труд така и по основот минат труд, треба да се утврдува во зависност од

резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес за зголемувањето на доходот на основната организација. Според мислењето на Судот резултатите од трудот на работникот и неговиот личен придонес за зголемувањето на доходот на основната организација не се еднакви кај сите работници. Со оглед на тоа што во членот 18 од Правилникот личниот доход по основот минат труд на сите работници со средна, виша и висока стручна подготовка е определен во еднаков фиксен износ во бодови без оглед на нивниот личен придонес за зголемувањето на доходот на основната организација Судот утврди дека тој не е во согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија, Судот ја донесе на седница, без претходно одржување на јавна расправа, затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на предметот на спорот не е неопходно присуство на учесниците во постапката.

У. бр. 94/74  
3 јули 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд  
на Македонија,  
д-р Асен Групче, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

287.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 3 од Самоуправната спогодба за основање на Републичка самоуправна интересна заедница за социјална заштита (Заедница), член 51 од Статутот на Заедницата, Одлуката на Собранието на Заедницата за распишување на конкурс за распределба на средства наменети за инвестиции во областа на социјалната заштита за 1975 година бр. 03-102/1 од 13.05.1975 година, земајќи ги како основ критериумите и мерилата за распределба на средствата на Заедницата наменети за инвестиции во областа на социјалната заштита за 1975 година донесени од Собранието на Заедницата на седницата од 13.05.1975 година, конкурсот објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 18/75 од 21.05.1975 година, Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27.06.1975 година донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1975 ГОДИНА

#### I

Средствата предвидени со финансискиот план на Заедницата за инвестиции во областа на социјалната заштита за 1975 година, во висина од 12.000.000,00 (дванаесет милиони) динари се распределуваат на следните учесници на конкурсот:

Динари

1. Центар за рехабилитација на деца и младинци — Штип  
— за адаптација на поранешните простории на земјоделското учи-

- |  |              |
|--|--------------|
| лиште и за опрема (во висина од еден милион динари) — — —  | 1.000.000,00 |
| 2. Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ Битола<br>— за адаптација и реконструкција на зградата во која е сместен Заводот (во висина од еден милион четиристотини дванаесет динари) — — — — —                     | 1.412.000,00 |
| 3. „Елан“ Заштитна работилница за рехабилитација и вработување на инвалидизирани лица — Прилеп<br>— за изградба, адаптација и проширување на работните простории (во висина од еден милион и двестотини педесет илјади динари) — — — — — | 1.250.000,00 |
| 4. Завод за рехабилитација на инвалидизирани лица — Бања-Банско Струмица<br>— за изградба на инсталација за довод на топла вода и дел од опрема (во висина од двеста илјади динари) — — — — —  | 200.000,00   |
| 5. Центар за социјална работа — Валандово<br>— за изградба на простории за потребите на Центарот (во висина од триста седумдесет илјади динари) — — — — —  | 370.000,00   |
| 6. Републички завод за социјални прашања — Скопје<br>— за изградба на работни простории (во висина од два милиони динари) — — — — —  | 2.000.000,00 |
| 7. Специјален завод Демир Капија<br>— за довршување на објектот во градба во депанданс (во висина од петстотини илјади динари) — — — — —   | 500.000,00   |

8. Дом за стари „Зафир Сајто“ — Куманово  
— последна рата од обврската на Заедницата за изградба на дом (во висина од два милиони и петстотини илјади динари) — 2.500.000,00
9. Дом за стари и изнемоштени лица — Прилеп  
— последна рата од обврската на Заедницата за изградба на дом (во висина од два милиони и петстотини илјади динари) — 2.500.000,00
10. Центар за згрижување на стари и изнемоштени лица — Скопје  
— за инсталација на парно отоплување (во висина од двеста илјади динари) — — — — 200.000,00
11. Нераспределени средства (во висина од шеесет и осум илјади динари) 68.000,00

## II

Износите на средствата од претходната точка ќе ги преведува Заедницата според динамиката на приливот на средствата.

## III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 03-186/1  
3 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот одбор,  
д-р Милан Георгиевски, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — КИЧЕВО

### 288.

Врз основа на член 27 од Законот за физичка култура и член 17 од Статутот на интересната заедница за физичка култура — Кичево, Собранието на заедницата за физичка култура — Кичево, на својата седница одржана на ден 15. 07. 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — КИЧЕВО

## Член 1

Стапките на придонесот на Интересната заедница за физичка култура изнесуваат:

1. Придонес од доходот од работен однос по стапка од 0,50%;
2. Придонес од личниот доход од ООЗТ по стапка од 0,50%;
3. Придонес од личниот доход од земјоделска дејност по стапка од 0,50%;
4. Придонес од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 0,50%;
5. Придонес од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 0,50%.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 07. 1975 год.

Бр. 30/1  
16 јули 1975 година  
Кичево

Претседател,  
Камил Фејза, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

## 289

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 30 став 1 точка 11 и член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската и основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а во врска со Одлуката за утврдување на најнискиот износ на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците — работници, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

## Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето и престој во друго место, што припаѓа на осигурените лица — работници на терет на средствата на Општинската заедница на здравственото осигурување — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница), а во случаите кога од матичниот лекар или Лекарската комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живеалиште и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита.

## Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на осигурените лица според Тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкусата релација.

Кога превозот е извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста на извршениот превоз ја цени Лекарската комисија накнадно по барање на осигуреното лице и со поднесување на потребните докази.

## Член 3

Надоместокот за превоз се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства со јавниот сообраќај — железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, за надоместок се зема висината на пониската тарифа.

## Член 4

Ако осигуреното лице, според посебни прописи, има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука.

## Член 5

На осигурено лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на Статутот и Правилникот, не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

## Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради амбулантни, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило, само за едно

патување. Доколку лекарот — специјалист на кого осигуреното лице му е упатено на прв преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите.

Кога осигуреното лице во смисла на претходниот став е упатено односно преземено на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето, односно испитувањето.

#### Член 7

Надоместокот на име исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигуреното лице му припаѓа и тоа:

1. — на подрачјето на Заедницата 30 динари,
2. — надвор од подрачјето на Заедницата, а на подрачјето на СРМ 60 динари,
3. — во Скопје 70 динари,
4. — надвор од подрачјето на СРМ 80 динари,
5. — во останатите републички и покраински центри во СФРЈ 100 динари.

За осигурените лица — деца до навршени 7 години старост, надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

Надоместокот припаѓа во полн износ ако патувањето и престојот во друго место заедно со часовите поминати на пат траело повеќе од 12, а помалку од 24 саати, а во половина износ ако патувањето и престојот траеле повеќе од 8, а помалку од 12 саати.

#### Член 8

Барањето за исплатата на надоместокот од претходниот член стасува првиот нареден ден по завршеното лекување односно завршеното патување.

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за надоместок на патните трошоци на осигурените лица, бр. 675 од 30. 1. 1973 година.

Оваа одлука да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2395

10 јуни 1975 година

Прилеп

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

290.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 30 став 1 точка 11 и член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а во врска со Одлуката за утврдување најнискиот износ на помошта за спрема на новородено дете на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците — работници, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината, условите за стекнување и начинот на остварувањето на правото на помошта за спрема на новородено дете кое припаѓа на осигурениците — работници од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

#### Член 2

Височината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 250 динари за секое дете.

Помошта од претходниот став се исплатува на осигурениците доколку се исполнети условите за користење на тоа право предвидени во општите акти на Заедницата.

#### Член 3

Помошта од претходниот член ја исплатува Стручната служба на Заедницата врз основа на поднесено барање од осигуреникот. Кон барањето се прилага потврда — оценка од лекарот — акушер-гинеколог според која породувањето ќе уследи во рок од 1 месец од денот на давањето на оценката, односно извод од матичната книга на родените, или доказ за усвојување на дете, како и доказ дека помош не е исплатена.

За мртвородено дете помош не се исплатува.

#### Член 4

- Право на спрема за новородено дете припаѓа:
- на осигуреник — жена,
  - на осигуреник — маж во случај на породување на неговата сопруга, ако таа е здравствено осигурена по основ на него,
  - на осигуреникот — во случај на породување на женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство. Ако тоа женско лице е веќе во брак и е редовен ученик — студент треба и таткото на детето да го има истото својство како и мајката.

Помош припаѓа и во случај на породување на женски член на семејството на кого му се обезбедува здравствена заштита додека лицето по кое има право на таа заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Помош припаѓа и:

- за дете родено во рок од 10 месеци од смртта на осигуреникот, односно после разводот на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа помош,
- за вонбрачно дете на осигуреникот, ако татковството е утврдено врз основа на признание или судска одлука,
- за посвоено дете до 6 месеци на живот на истото, ако за тоа дете не е исплатена ваква помош.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 673 од 30. 1. 1975 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2394

10 јуни 1975 година

Прилеп

Претседател,  
Пандо Бачаноски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА****291.**

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 24 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Заедницата, на својата седница одржана на 31 март 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПАРТИЦИПИРАЊЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА**  
**ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ**

I

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на лицето Сали Зулали од Струга, осигуреник на оваа заедница, партиципира средства во износ од 1.000 динари за извршени здравствени услуги во 1974 година.

II

Средствата предвидени во точка I од оваа одлука ќе се префрлат на Градската општа болница „Драгиша Мишовиќ“ — Београд.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 01-4583/1  
31 март 1975 година  
Струга

Претседател,  
инж. **Боро Прентоски**, с. р.

**292.**

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 24 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга, на својата седница одржана на 14 јули 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 1975 ГОДИНА**  
**ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА СМЕС-**  
**ТЕНИ ВО ДЕТСКАТА УСТАНОВА „8 МАРТ“ —**  
**СТРУГА**

I

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, доделува парични средства во износ од 38.320 динари за 1975 година, за здравствена заштита на децата сместени во детската установа „8 Март“ — Струга.

II

Средствата предвидени во точка I од оваа одлука ќе се префрлат на детската установа „8 Март“ — Струга, за здравствена заштита на децата сместени во детската установа.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

Бр. 01-4235/1  
3 јули 1975 година  
Струга

Претседател,  
инж. **Боро Прентоски**, с. р.

**293.**

Врз основа на член 9 и 17 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 8 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Заедницата, на одржаната седница на 25 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕД-**  
**НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО**  
**ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ**  
**ОДЛУКА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА РЕЦЕПТИ**  
**ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКАРСТВА**

Член 1

Се овластува Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, да донесе Одлука за партиципација на рецепти за издадени лекарства што ќе важи за цела СРМ.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-4584/1  
25 јуни 1975 година  
Струга

Претседател,  
инж. **Боро Прентоски**, с. р.

**294.**

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, член 17 став 3 и член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 24 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 25 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА**  
**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА**  
**ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ**

Член 1

По член 2 од Одлуката се додава нов став 2 кој гласи: „На корисниците на спремата кои подлепе барање пред влегувањето на оваа одлука во сила, а исплатата не им е извршена, висината на спремата ќе им се надомести по оваа одлука до колку денот на раѓањето е по влегувањето во сила на Одлукава“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1975 година.

Бр. 01-4585/1  
25 јуни 1975 година  
Струга

Претседател,  
инж. **Боро Прентоски**, с. р.

295.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на население, член 17 став 3 и член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 24 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 25 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА**  
**ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ**  
(Пречистен текст)

## Член 1

На осигурениците кои здравствено се осигурени со Закон и самоуправни општи акти на Заедницата им припаѓа право за помош и спрема за секое новородено дете и тоа:

1. на осигуреник — жена;
2. на осигуреник — маж, за случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;
3. на осигуреник — за случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за новородено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое му е обезбедена здравствена заштита поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување, односно дослужување на воениот рок.

Помош и спрема за секое новородено дете припаѓа и:

1. за дете родено во рок од 300 дена од денот на смртта на осигуреникот, односно од денот на разводот на бракот со осигуреникот од кого се изведува тоа право;
2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, ако татковството е утврдено врз основа на признание или со правосилна судска пресуда;
3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена помош.

## Член 2

Височината на помошта за спрема за секое новородено дете изнесува 250 динари.

На корисниците на спремата кои поднеле барање пред влегувањето на оваа одлука во сила, а исплатата не им е извршена, висината на спремата ќе им се надомести по оваа одлука доколку денот на раѓањето е по влегувањето во сила на Одлукава.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1975 година.

Бр. 01-4586/1

25 јуни 1975 година

Струга

Претседател,  
инж. **Боро Прентоски**, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД**

296.

Врз основа на член 23 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услуги од работничкото осигурување, одржана на 25 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ**

## I

Со оваа одлука се утврдува износот на помошта за спрема на новородено дете.

## II

Висината на помошта за спрема на новородено дете се утврдува во износ од 250,00 динари за секое живородено дете.

## III

Надоместокот за спрема на новородено дете го исплатува Стручната служба на Заедницата врз основа на следните докази:

- а) оценка на лекарот — гинеколог дека породувањето ќе уследи во рок од 1 месец, ако исплатата се бара пред породувањето;
- б) извод од матичната книга на родените, ако исплатата се бара по породувањето;
- в) доказ дека помошта за новороденото не е исплатена од страна на друга заедница, доколку осигуреникот го променил местото на вработувањето.

## IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1975 година.

Бр. 4108

25 јуни 1975 година

Охрид

Претседател,  
**Александар Стефановски**, с. р.

297.

Врз основа на чл. 23 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите од работничкото осигурување, одржана на 25 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ НА ДРУГО МЕСТО**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат висината на надоместокот на патните и дневните трошоци на осигурените лица, кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место надвор од местото на живеењето.

## Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигурените лица им се определува и тоа:

1. на подрачјето на општината и места во СР Македонија оддалечени од 20 до 50 километри 20 динари
  2. во сите други места во СР Македонија оддалечени повеќе од 50 километри 60 динари
  3. во седиштето на СР Македонија — Скопје 70 динари
  4. во места надвор од територијата на СРМ 100 динари
- За децата на осигуреникот до 10 годишна возраст надоместокот од претходниот став изнесува 50%.



Надоместокот од овој член ќе се исплатува за секој поминат ден заверен од здравствената работна организација.

#### Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз на осигурените лица се признава во висина на тарифата на јавниот сообраќај, и тоа автобус во патниот сообраќај и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

Кога на иста релација постои железнички и автобуски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најниската тарифа.

Во случај патувањето да се изврши со други превозни средства, на осигуреникот му се признаваат само трошоците во висина како патувањето да е извршено со автобус односно воз II класа.

#### Член 4

Право на надоместок на трошоците за превоз во полн износ му припаѓа на осигурено лице кога поради природата на болеста по оценка на лекарската комисија користи посебно средство (авион, хеликоптер, кола за спиење, воз I класа или друго превозно средство).

Кога на осигуреното лице му е одреден придружник на истиот му припаѓа надоместок на трошоците за превоз со исто превозно средство кое е одредено за оболеното лице.

#### Член 5

Надоместокот на патните и другите трошоци се исплатува по завршеното патување, кога се поднесува и налогот од надлежниот лекар, од кој може да се утврди дека одреденото патување е извршено.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1975 година.

Бр. 4109

25 јуни 1975 година

Охрид

Претседател,

Александар Стефановски, с. р.

### 298.

Врз основа на член 23 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите од работничкото осигурување, одржана на 25 јуни 1975 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА 3330 — ОХРИД**

#### I

Со оваа одлука се определуваат висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош, во случај на смрт на осигуреник и осигурено лице.

#### II

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице се утврдува во следните износи:

— за осигурени лица до 1 годишна возраст	500 динари
— за осигурени лица од 1 до 7 годишна возраст	800 динари
— за осигурени лица од 7 до 14 годишна возраст	1.100 динари
— за осигурени лица над 14 годишна возраст	1.400 динари

#### III

Во случај кога осигуреното лице умре во странство, а закопот се изврши во Југославија, надоместокот од претходниот став се зголемува за 50%.

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кој ќе го извршат погребот, со доказ кој го има извршено погребот и извод од матичната книга на умрените.

#### IV

На членовите на семејството на умрениот осигуреник, ако до својата смрт ги издржувал, им се исплатува посмртна помош во висина од 1.600 динари.

#### V

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите од досегашната одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 02-3008 од 11. 4. 1973 година.

#### VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1975 година.

Бр. 4110

25 јуни 1975 година

Охрид

Претседател,

Александар Стефановски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР**

### 299.

Врз основа на член 23 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 25. 6. 1975 година донесе

#### ДЕЛОВНИК

**ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА**

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој деловник се регулира работата на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, (во натамошниот текст: Собранието), на соборите на делегатите и на Собранието на Извршниот одбор на Собранието и повремениите тела на Собранието.

##### Член 2

Во рамките на своите овластувања утврдени со закон и со Самоуправната спогодба за основање на општинска заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Самоуправната спогодба за основање), Собранието работи и своите одлуки ги донесува:

а) на заедничка седница на сите собори на делегатите,

б) на посебни седници на надлежните собори на делегатите, кога се одлучува рамноправно, и в) на одделни седници на соодветниот собор на делегатите кога тие одлучуваат самостојно.

Собранието учествува во одлучувањето на Собранието на Општината Дебар за прашањата од областа на здравството и здравственото осигурување во својство на собор на тоа собрание.

**Член 3**

Членот на Собранието има право и должност да присуствува на седниците на Собранието и неговите собори на делегатите и да учествува во разгледувањето и одлучувањето по сите прашања кои се на дневен ред на седницата.

Во случај на спреченост да присуствува на седницата, членот на Собранието е должен за тоа навремено да го извести Собранието односно Соборот на делегатите.

**Член 4**

Претставниците на печатот, радиото и телевизијата може да присуствуваат на сите јавни седници на Собранието и соборите на делегатите, доколку Собранието поинаку не одлучи.

Претставниците на печатот, радиото и телевизијата се известуваат за седниците на Собранието и соборите на делегатите и им се обезбедува материјал од интерес за известување на јавноста.

**Член 5**

Општите акти, заклучоци и материјали на Собранието и соборите на делегатите се испраќаат на: Собранието на општина Дебар и Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје.

## II. РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА

### 1. Верификација и престанок на мандатот на делегатите

**Член 6**

Верификацијата на мандатите на делегатите се врши на првата заедничка седница на Собранието по одржаните избори.

Првата заедничка седница на Собранието ја свикнува и со неа раководи претседателот на поранешното собрание.

**Член 7**

За проверка на мандатите на делегатите, Собранието избира верификациона комисија во состав од три члена.

Верификационата комисија, врз основа на документите поднесени од делегатите, ја проверува правилноста на нивните мандати и поднесува на Собранието извештај со предлог за верификација на мандатите.

**Член 8**

По извештајот на верификационата комисија се води претрес.

Потврдувањето на мандатите на делегатите се врши со гласање од присутните делегати за целиот извештај.

Ако верификационата комисија оспорила некој мандат, прво се гласа за неоспорените мандати, а потоа одделно за секој оспорен мандат.

Собранието може да го одложи одлучувањето за верификацијата на одделни мандати ако утврди дека е потребно да се испита правилноста на спроведените избори.

**Член 9**

Делегатот се здобива со своите права и должности по верификацијата на мандатот.

**Член 10**

На делегатот му престанува мандатот во случај утврден со закон.

Секој делегат има право да поднесе оставка. Престанокот на мандатот на делегатот во случаите од ставот 1 и 2 од овој член го утврдува Собранието врз основа на извештајот на комисијата за избор и именување.

### 2. Свикнување на седници

**Член 11**

Заедничките седници на Собранието ги свикнува претседателот на Собранието по сопствена иници-

јатива, врз основа на заклучоците на Собранието, по предлог на одделни собори на делегатите, Извршниот одбор на Собранието или секретарот на Општинската заедница.

Во подготовката на дневниот ред на Собранието, на претседателот на Собранието му помага секретарот на Општинската заедница.

**Член 12**

Седниците на Собранието се свикнуваат по писмен пат.

Поканата за седница содржи особено: ден и час на одржувањето на седницата, место и просторја во која ќе се одржи седницата и предлогот на дневниот ред на седницата.

Кон поканата од претходниот став се прилаगाат материјалите за одделните точки од дневниот ред и извод од записникот од претходната седница на Собранието.

Поканата за седницата се испраќа на делегатите најмалку 6 дена пред денот на одржување на седницата. По исклучок, во крајно оправдани случаи, поканата за седницата може да се испрати и на најмалку 4 дена пред одржувањето на седницата.

Кога од оправдани причини кон поканата за седницата не се приложува материјал по сите точки од предложениот дневен ред, материјалот ќе им се испрати на делегатите дополнително.

**Член 13**

На седницата на Собранието присуствуваат односно може да присуствуваат без право на одлучување: секретарот на Општинската заедница, одговорни работници на Стручната служба на Заедницата, претставници на Извршниот совет и Собранието на Дебар на заинтересирани политички, општествени и други организации, организации на здружен труд, научни, јавни и политички работници.

### 3. Тек на седницата

**Член 14**

Седницата на Собранието ја отвора и со неа раководи претседателот на Собранието, а во негово отсуство заменикот на претседателот на Собранието.

Пред отворањето на седницата на Собранието, претседателот на Собранието проверува и утврдува дали постои кворум за полноважна работа на седницата под кој се подразбира присуството на седницата на мнозинството на делегатите од секој одреден собор. Ако не постои кворум почетокот или одржувањето на седницата се одлага или седницата се закажува за друг ден.

Членот на Собранието кој поради оправдани причини е спречен да присуствува на седницата на Собранието или неговите органи и тела е должен за тоа да го извести свикувачот на седницата.

**Член 15**

Дневниот ред на седницата го утврдува Собранието, по предлог на претседателот на Собранието.

Секој член на Собранието, како и секретарот на Општинската заедница, може да предлага измена и дополнување на предложениот дневен ред. За поднесените предлози одлучува Собранието.

Дефинитивно утврдениот дневен ред не може да се изменува.

**Член 16**

Собранието работи по утврден дневен ред. Пред премијот на дневен ред се усвојува записникот од претходната седница.

На седницата на Собранието се врши разгледување и одлучување по одделни прашања по редоследот утврден со дневниот ред.

Известители по одделни точки се, по правило, определени членови на Извршниот одбор, а можат да бидат овластени работници од Стручната служба на Општинската заедница.

## Член 17

Во разгледувањето на одделни прашања од дневниот ред на седницата на Собранието имаат право да учествуваат членовите на Собранието, секретарот на Општинската заедница, одделни стручни работници што работеле на подготвување на материјалот за седницата и претставник на стручната служба, кога се работи за прашања од нејзин интерес.

Во дискусијата на седницата можат да учествуваат и поканетите претставници на заинтересираните органи и организации.

За прашањата што се на дневен ред претседателот на Собранието, по правило, дава збор на пријавените дискусанти по редоследот за кој се пријавиле за дискусија.

На членот на Собранието кој сака да говори за повреда на деловниот или за утврдениот дневен ред му се дава збор штом тоа го бара.

Никој не може да земе учество во дискусијата пред да добие збор од претседателот на Собранието.

## Член 18

Учесникот во дискусијата може да говори само по прашањето што е на дневен ред.

Претседателот на Собранието се грижи учесникот во дискусијата да не биде попречуван во своето излагање.

## Член 19

За повредата на редот на седницата, на членот на Собранието односно друго лице присутно на седницата може да се изречат следните мерки:

- опомена,
- одземање на збор,
- отстранување од седница.

Мерките опомена и одземање на збор ги изрекува претседателот на Собранието, а мерката отстранување од седницата Собранието, по предлог на претседателот на Собранието.

Мерката отстранување од седницата се однесува само за тековната седница.

Сите изречени мерки се запишуваат во записникот на седницата.

Претседателот на Собранието се грижи за редовно одвивање и одржување на редот на седницата и има право да опомене на ред или да го прекине во излагањето учесникот во дискусијата ако тој се оддалечува од прашањето што е на дневен ред или го нарушува редот на седницата.

Ако разгледувањето на одделни прашања бара подолго време, претседателот на Собранието може да предложи ограничување на времето за излагање на секој дискусант. За предлогот на претседателот одлучува Собранието.

## Член 20

Разгледувањето на одделни точки од дневниот ред го заклучува претседателот на Собранието кога ќе утврди дека нема повеќе дискусанти.

По исклучок, претседателот на Собранието, или одделен член на Собранието може да предложи заклучување на одделните точки од дневниот ред и кога листата на пријавените дискусанти не е исцрпена, ако смета дека прашањето е доволно осветлено за одлучување. По поднесените предлог одлучува Собранието.

## Член 21

Разгледувањето на прашањето што е на дневен ред завршува со:

- донесување односно усвојување на одлуката или друг акт;
- донесување на заклучок; и
- прием на знаење на материјалот, односно информацијата.

Собранието може да одлучи прашањето што се разгледува да се симне од дневниот ред или да се врати на подносителот на предлогот заради измена односно дополнување.

## Член 22

Одлуките, другите општи акти и заклучоци Собранието ги донесува со гласање.

Гласањето е јавно.

По исклучок, во случаи предвидени со закон, или ако за тоа постојат оправдани причини, Собранието може да одлучи гласањето за одделно прашање да се изврши тајно.

## Член 23

Јавното гласање се врши со кревање на рака или поименично.

Членовите на Собранието можат да гласаат за или против предлогот, или да се воздржат од гласање.

Поименичното гласање се врши кога тоа ќе го определи претседателот на Собранието, ако смета дека е потребно да се утврди точниот резултат од гласањето.

## Член 24

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња.

На секое гласачко ливче, покрај печатот на Општинската заедница, се содржат зборовите: под реден број 1 „за“, под реден број 2 „против“ и под реден број 3 „воздржан“.

Гласањето се врши на тој начин што членот на Собранието заокружува еден од редните броеви според определувањето.

Пребројувањето на гласовите го вршат претседателот и два избрани члена на Собранието, а резултатот од гласањето го објавува претседателот на Собранието.

Полноважни се одлуките на Собранието за кои гласало мнозинството од присутните членови на Собранието, ако со статутот на Заедницата не е предвидено поинаку.

## Член 25

Ако по извршеното гласање се утврди дека бројот на гласовите за и бројот на гласовите против се еднакви или дека бројот на гласовите за и против заедно е еднаков со бројот на воздржаните гласови, се врши повторно гласање. Во случај и при повторното гласање да не се добие потребно мнозинство, се смета дека предлогот не е усвоен.

Се смета дека предлогот не е усвоен и кога мнозинството од присутните членови на Собранието се воздржале од гласањето.

## Член 26

Членот на Собранието има право да поставува прашање за работата на Извршниот одбор, телата на Собранието, секретарот на Општинската заедница и Стручната служба на Општинската заедница.

Прашањата можат да се поставуваат на седницата на Собранието усно, а во времето меѓу две седници писмено преку претседателот на Собранието.

## Член 27

На усно поставеното прашање од членот на Собранието, по правило, се одговара на истата седница на која е поставено. Ако тоа не е можно, одговорот се дава на наредната седница.

Писменото прашање се испраќа на органот, односно телото на кое се однесува. Ако прашањето било поставено најдоцна 15 дена пред првата наредна седница на Собранието, на него се одговара на таа седница.

По применитиот одговор, членот на Собранието има право да постави дополнително прашање и да предложи прашањето да се стави на дневен ред за разгледување на наредната или некоја друга седница.

#### 4. Избор на функционери, органи и тела на Собранието

##### Член 28

На првата заедничка седница на Собранието се избира:

- претседател на Собранието,
- заменик претседател на Собранието,
- секретар на Општинската заедница,
- претседател и членови на Комисијата за избор и именување,
- претседател и членови на Извршниот одбор,
- други постојани тела на Собранието,
- делегати за Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија.

##### Член 29

Предлог за избор на претседател на Собранието и заменик на претседателот на Собранието поднесува посебна кандидациона комисија, врз основа на извршени претходни консултации со надлежните општествено-политички организации.

Кандидационата комисија од претходниот став се состои од три члена, од кои по еден член од редовите на секој собор на делегати.

##### Член 30

Предлог на избор на претседател и членови на Комисијата за избор и именување поднесува кандидационата комисија од член 29 од овој деловник.

Предлози за именување на секретар на Општинската заедница односно за избор на претседател и членови на Извршниот одбор и на делегати во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на Македонија, поднесува Комисијата за избор и именување врз основа на претходно извршените консултации со надлежните општествено-политички организации.

##### Член 31

Предлозите за именување, односно избор на функционери, органи и тела на Собранието се поднесуваат во вид на кандидатски листи.

Секоја кандидатска листа содржи онолку кандидати колку треба да се изберат.

##### Член 32

На седницата на Собранието за поднесените кандидатски листи се гласа во целина, по оној ред по кој се предложени.

Изборот, односно именувањето на функционерите, органите и телата на Собранието се врши со јавно гласање, ако Собранието не одлучи поинаку.

##### Член 33

Одредбите од овој деловник што се однесуваат на постапката за избор сообразно се применуваат и во постапката за разрешување.

##### Член 34

По однос на спроведувањето на гласањето за избор односно именување на функционери, органи и други тела на Собранието сообразно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат за гласањето при донесувањето на одлуки и други општи акти.

### III. РАБОТА НА ОДДЕЛНИТЕ СОБОРИ НА ДЕЛЕГАТИ

#### 1. Заеднички одредби

##### Член 35

Секој собор на делегати избира претседател на соборот и заменик на претседател на соборот.

По потреба, соборот може да избира повремена тела (комисии, одбори и слично) кои му помагаат во вршењето на неговите задачи.

##### Член 36

По однос на работата на соборите на делегатите кога тие одлучуваат рамноправно или самостојно сообразно Ке се применуваат одредбите на главата II под 2, 3 и 4 од овој деловник.

Предлог за избор на претседател на соборот и заменик на претседателот на соборот поднесува кандидациона комисија по претходно извршените консултации со надлежните општествено-политички организации.

#### 2. Рамноправно одлучување

##### Член 37

При вршењето на работите за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување и Статутот на Општинската заедница е пропишано рамноправно одлучување на надлежните собори на делегатите, надлежните собори на делегати расправаат и одлучуваат по прашањата од утврдениот дневен ред на одвоени седници.

Седниците на соборите на делегатите во случаите од претходниот став ги свикнува претседателот на Собранието во договор и соработка со претседателите на соборите на делегатите.

Претседателот на Собранието и претседателите на соборите на делегатите заеднички го утврдуваат предлогот за дневниот ред на седниците на соборите на делегатите.

Претседателот на Собранието е присутен за време на одржувањето на седниците на надлежните собори.

##### Член 38

За полноважно одлучување по прашањата за кои надлежните собори на делегатите одлучуваат рамноправно потребно е на седниците на одделните собори на делегатите да присуствува мнозинството од вкупниот број на делегати на соборот.

Одлуките на соборите на делегатите од претходниот став се донесуваат во истоветен текст, за формулацијата на кој претходно се договараат претседателот на Собранието и претседателите на надлежните собори на делегатите.

Одлуките на надлежните собори на делегатите се сметаат за донесени ако за истоветниот текст на одлуката гласале мнозинството од присутните делегати на седницата на секој одделен собор на делегати.

##### Член 39

Претседателите на надлежните собори на делегатите го известуваат претседателот на Собранието и меѓусебно за донесените одлуки односно за заземените ставови од страна на нивниот собор на делегатите.

Ако предлогот на одлуката е усвоен во истоветен текст од страна на сите надлежни собори на делегатите, претседателот на Собранието го утврдува и објавува донесувањето на одлуката.

Одлуката донесена со рамноправно одлучување на надлежните собори на делегатите ја потпишуваат претседателот на Собранието и претседателите на соборите на делегатите.

##### Член 40

Ако надлежните собори на делегатите по прашањето за кое одлучуваат рамноправно заземаат различни ставови и не ја усвојат предложената одлука со истоветен текст, претресот по прашањето за донесувањето на одлуката се повторува, при што се земаат предвид усвоените ставови на други собори на делегатите.

Ако на два претреса еднопозруго не се усвојат сите собори на делегатите спорната одлука во истоветен текст, се спроведува постапка за усогласување на ставовите.

**Член 41**

Во случајот од член 40 став 2 од овој деловник претседателот на Собранието формира заедничка комисија составена од по два члена од секој надлежен собор на делегатите на која и се доверува усогласување на ставовите по спорното прашање.

Заедничката комисија поднесува писмен извештај за својата работа со предлог за решавање на спорното прашање.

Ако заедничката комисија не постигне усогласување на ставовите по спорното прашање, или ако надлежните собори не го усвојат предлогот на комисијата за решавање на спорното прашање, претседателот на Собранието го известува за тоа Собранието на општината Дебар кое донесува одлука со која привремено го решава тоа прашање.

Ако подоцна се создадат услови за поинакво решение на спорното прашање, тоа повторно се става на дневен ред и разгледува од надлежните собори на делегатите.

Со донесување на одлука по спорното прашање од надлежните собори на делегатите престанува на важи одлуката на Собранието на општина Дебар донесена по тоа прашање.

**3. Самостојно одлучување****Член 42**

При вршењето на работите за кои со Законот за самоуправниите интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување е пропишано самостојно да одлучуваат одделните собори на делегати, соборот на делегатите расправа и одлучува по утврдениот дневен ред на одделни седници.

Седниците на соборот на делегатите во случаите од претходниот став ги свикува претседателот на соборот на делегатите и за тоа го известува претседателот на Собранието.

Предлогот на дневниот ред на седницата на соборот на делегатите го утврдува претседателот на соборот со помош на секретарот на Општинската заедница.

**Член 43**

Кога на дневен ред на седницата на одделен собор на делегатите се ставени за одлучување прашања што се од посебен интерес за другите собори на делегати, може претходно да се бара мислење од другите собори на делегати во рок што спогодбено ќе го утврдат претседателот на Собранието и претседателите на соборите на делегатите.

Соборот на делегатите од кого е барано претходно мислење должен е да даде мислење по прашањето односно одлуката што треба да ја донесе надлежниот собор на делегатите.

Надлежниот собор на делегатите е должен да го разгледа мислењето на заинтересираниот собор на делегатите и по него да заземе став.

**Член 44**

Надлежниот собор на делегатите полноважно одлучува ако на седницата присуствуваат мнозинство од вкупниот број на делегати на соборот.

Одлуката на соборот на делегатите се смета за донесена ако за неа гласале мнозинство од присутните делегати на седницата на соборот.

**Член 45**

За донесените одлуки и заклучоци од надлежниот собор на делегати се известуваат претседателот на Собранието и претседателите на другите собори на делегатите.

На седницата на Извршниот одбор се разгледуваат прашањата и материјалите ставени на дневен ред за наредната седница на Собранието, односно за наредните седници на соборите на делега-

тите кои рамноправно одлучуваат и по однос на нив се усвојуваат потребни ставови односно предлози.

**Член 46**

Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот на Извршниот одбор.

Извршниот одбор може да работи полноважно ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број на членовите на Извршниот одбор, а своите одлуки и заклучоци ги донесува со мнозинство на гласови од присутните членови.

**Член 47**

Во сè друго по однос на свикување и работа на Извршниот одбор сообразно ќе се применуваат одредбите на глава II точка 2 и 3 од овој деловник.

**4. Постојани и повремени тела на Собранието****Член 48**

Покрај постојните тела установени со Статутот на Општинската заедница, Собранието, одделни собори на делегатите и извршниот одбор можат да формираат и повремени тела (комисии, одбори и сл.) заради следење и проучување на определени прашања, изготвување на предлози на општи акти и извршување на други задачи од надлежност на органот што ги формираат.

Повремени тела се формираат со посебна одлука на соодветен орган.

Со одлука од претходниот став се определува делокругот на повременото тело, неговиот состав и овластувања.

**Член 49**

Секое повремено тело има претседател и определен број членови.

Во состав на повремените тела може да се именуваат, по потреба, покрај делегатите и работници од Стручната служба на општинската заедница, како и стручни лица надвор од составот на Општинската заедница.

Во состав на повремените тела што ги формира Собранието треба да се обезбеди соодветна застапеност на сите собори на делегатите.

**Член 50**

Постојаното и повременото тело може да работи полноважно ако на седницата присуствуваат мнозинството на членовите на телото, а заклучоците се донесуваат со мнозинство од присутните членови на телото.

За својата работа постојаното односно повременото тело поднесува извештај на органот што го формира со потребни предлози.

**Член 51**

По однос на свикување и работа на постојаните и повремените тела сообразно ќе се применуваат одредбите на глава II точка 2 и 3 од овој деловник.

**IV. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ****Член 52**

За работата на Собранието на Заедницата, соборите на делегатите, Извршниот одбор и постојаните односно повремените тела се води записник.

Записникот го води одреден работник на Стручната служба на Општинската заедница.

**Член 53**

Записникот на седницата содржи особено: реден број на седницата, податоци за присутните членови на органот, односно телото и други лица на седницата, податоци за отсутните членови на органот, односно телото, дневен ред на седницата, резултати од гласањето, издвоено мислење по ба-

рање на делегатот, податоци за донесување одлуки и текстот на усвоените заклучоци.

#### Член 54

Записникот се испраќа на сите членови на Собранието односно Извршниот одбор заедно со поканата и материјалите за наредната седница.

Записникот од претходната седница се усвојува на наредната седница.

Записникот на кој не се ставени забелешки, односно изменетиот записник според постојките забелешки на него се смета за усвоен.

Усвоениот записник го потпишува претседателот на органот, односно телото што го раководело со седницата и записничарот.

#### Член 55

На седницата на Собранието и соборите на делегатите може да се водат стенографски белешки. Стенографските белешки се ставаат на увид на органот односно телото, по нивно барање.

Секој член на органот има право да бара да се изврши исправка на неговото излагање внесено во стенографските белешки.

### V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 56

Измена и дополнување на овој деловник може да бараат:

- одделен собор на делегатите,
- група од најмалку 10 делегати,
- извршниот одбор на Собранието, и
- секретарот на Општинската заедница.

#### Член 57

Деловникот влегува во сила со донесувањето.

Бр. 02-900

25 јуни 1975 година

Дебар

Претседател,  
Дема Ивзи, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Божиновски Лазар од Битола, ул. „Леринска“ бр. 31-а, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Марија Божинова од село Г. Котори. Тужената сега е во неизвесност со непознато место на живеење.

Бидејќи тужената Марија е во неизвесност се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно, на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 452/75. (110)

Томе Тасевски, Василка Тасевска, Христо Тасевски, Блага Тасевска и Пеце Тасевски, сите од Битола, поднесоа до овој суд тужба против Марица Гушева Спировска од Битола, за исполнување на договор за купопродажба. Тужената е сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужената Марица Гушева Спировска е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на

СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно, на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 403/75. (111)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ II

Андроника Каламутова од Скопје, ул. „8 Март“ бр. 4-а, поднесе предлог до Општинскиот суд Скопје II за прогласување на изчезнатото лице Марко Каламутов од Скопје за умрено. Тој наводно изчезнал без секаква трага во текот на 1932—33 година во Приштина каде бил на работа како претприемач. Бидејќи лицето Марко Каламутов е во неизвесност се повикува да се јави, доколку е во живот, како и секој оној што знае за неговиот живот да му јави за тоа на судот во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и огласната табла на Општинскиот суд Скопје II — Скопје. По истекот на овој рок судот ќе донесе решение со кое изчезнатото лице се прогласува за умрено.

Од Општинскиот суд во Скопје II — Скопје, Р. бр. 67/75. (112)

### ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Стопанска комора на Македонија постојана општинска конференција на самостојните занаетчи Куманово“, се огласува за неважен.

Загубениот мал печат под назив: „Молеро фарбарска, зидаро фасадерска и инсталатерска задруга „Идеал“ — Скопје“, се огласува за неважен. (1234)

Загубениот округли печат под назив: „Училиштен центар за средно образование — ООЗТ Земјоделско училиште „Киро Бурназ“ — Куманово — СРМ“, се огласува за неважен. (1327)

Загубениот округли печат под назив: „Комбинирана детска установа „Брешиа“ — Дебар“, се огласува за неважен. (1433)

Загубениот округли печат под назив: „Мото-ски клуб „Скопје“ — Скопје“ се огласува за неважен. (1461)

Загубените округли печат и штембил под назив: „Месна заедница општина Берово с. Црник“, се огласуваат за неважни. (1612)

Загубениот округли печат под назив: „Трговско претпријатие „Дунав“ во стечај — Скопје“, се огласува за неважен. (1864)

### МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка рег. бр. 5921, серија бр. М. 468765, издадена од Собранието на општина Ресен на име Адем Бегадин, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 86, Ресен. (1233)

Воена книшка издадена од Умаг, на име Мињајло Ристевски, с. Жабени — Породин, Битола. (1224)

Лична карта на име Јордан Мицоски, с. Ново Село, Гостивар. (1293)

Лична карта на име Јован Бубевски, Кеј „Братство Единство“ бр. 103, Гостивар. (1211)

Возачка дозвола издадена од ОВР — Гостивар, на име Јован Бубевски, Кеј „Братство Единство“ бр. 103, Гостивар. (1212)

Воена книшка издадена од ВП — Ниш, на име Борис Јовановски, с. Зрзе, Прилеп. (1292)  
Уверение бр. 05-12/120-119 за положен испит за стручна оспособеност за самостојно обавување на занаетчиска дејност — сидар, на име Спасе А. Арсовски, ул. „11 Ноември“ бр. 122, Куманово. (1293)  
Свидетелство за квалификуван метало-стругар на име Ванчо Стојковски, с. Отушиште, Тетово. (1296)  
Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово, на име Добре Спасовски ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 63, Тетово. (1311)  
Воена книшка издадена од ВП — Струмица, на име Александар Милевски, ул. „Прилепска“ бр. 21/61, Битола. (1325)  
Возачка дозвола бр. 1460, издадена од ОВР — Гостивар, на име Кемал Елези, с. Чајле, Гостивар. (1337)  
Лична карта бр 8150, издадена од ОВР — Винаца, на име Милка Јовановска, ул. „Ванчо Китанов“ бр. 20, Винаца. (1338)  
Уверение за положен испит за проверување на столарски занает на име Кадрија Редеп, ул. „Битолска“ бр. 24, Тетово (1350)  
Возачка дозвола бр. 739, издадена од ОВР — Гостивар, на име Хусни Амети, ул. „Димитар Влахов“ бр. 4, Гостивар. (1352)  
Ученичка книшка на име Веап Иљази, с. Градец, Гостивар. (1353)  
Сообраќајна дозвола бр. ТЕ 116-04 на име ООЗТ — Хидроелектрана „Маврово“ — Гостивар. (1356)  
Воена книшка на име Михаил Витларов, ул. „2 август“ бр. 4а, Штип (1359)  
Диплома за полуквалификуван сидаротесар, издадена од Заводот за вработување — Винаца, на име Киро Темелков, с. Безиково, Винаца. (1360)  
Оружен лист бр. 11, издаден од СВР — Тетово, на име Диме Симјаноски, с. Глоги, Тетово (1395)  
Свидетелство за снајдерски курс на име Нада Бошкоска, с. Вруток, Гостивар. (1416)  
Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Ванчо Прке“ — с. Вратиславци — Делчево, на име Трајан Е. Ивановски, с. Вратиславци, Делчево. (1426)  
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стиф Наумов“ — с. Драмче — Делчево на име Војо Стојанчов Атанасовски, с. Вратиславци, Делчево. (1427)  
Воена книшка издадена од ВП 1782/8 Крагујевац, на име Алисан Џемо Незировски, ул. „Јове Гичев“ бр. 10, Кратово (1659)  
Возачка дозвола за Б и Ц категорија, на име Бранко Трајчески, с. Рилево, Прилеп. (1663)  
Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово, на име Мерсел Зибири, с. Радиовце, Тетово. (1666)  
Оружен лист рег бр. 1783, издаден од СВР — Тетово, на име Симеон Нестороски, с. Теарце, Тетово. (1667)  
Лична карта издадена од Тетово, на име Мелуше Салаи, с. Стримница, Тетово. (1670)  
Воена книшка издадена од ВП — Битола. на име Касум У Реџаил, ул. „Девеани“ бр. 92, Битола. (1671)  
Месечна карта за воз на име Коле Зафировски, с. Оморани, Т. Велес. (1673)  
Лична карта на име Заим Бајрами, с. Камењане, Тетово (1674)  
Свидетелство од VIII одделение, на име Демирали Ј. Емини, с. Стримница, Тетово. (1675)  
Лична карта издадена од ОВР — Гостивар, на име Војо Стрезовски, ул. „ЈНА“ бр. 141, Гостивар (1701)  
Сообраќајна дозвола од кола бр. ТЕ 137-79, на име Војо Стрезовски, ул. „ЈНА“ бр. 141, Гостивар (1702)

Возачка дозвола бр. 3091 издадена од Гостивар, на име Војо Стрезовски, ул. „ЈНА“ бр. 141, Гостивар (1703)  
Воена книшка на име Војислав Јовчевски Агино село, Куманово. (1706)  
Воена книшка издадена од ВП 3825 — Шибеник, на име Абедин Алија, ул. „Веселин Маслеша“ бр. 8, Куманово. (1707)  
Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово, на име Абдураман Куртиши, с. Г Речица, Тетово. (1708)  
Воена книшка издадена од ВП 3790-42 — Вировитица, на име Стефан Велков Петрушевски, с. Страцин, Кратово. (1709)  
Оружен лист рег. бр. 1481, издаден од СВР — Тетово, на име Јосип Бартон, ул. „Бл. Тоска“ бр. 5, Тетово. (1710)  
Воена книшка издадена од ВП 9030/23 во Бриони на име Симе Лозановски, ул. „Драгорска“ бр. 50а, Битола. (1712)  
Лична карта на име Стеван Јанчески, с. Старо Село, Тетово. (1714)  
Сообраќајна книшка на име Кани Елези, с. Чајле, Гостивар (1715)  
Воена книшка на име Амит Шабани, с. Симница, Гостивар. (1716)  
Работна воена инвалидска книшка бр. 02126, издадена од СО — Струга на име Душан Дишлиески, с. Окиси, Струга. (1717)  
Сообраќајна книшка бр 600-14, на име Тодор Трајковски, с. Инџиково, Скопје. (1720)  
Воена книшка издадена од ВП 1995 — Осиек, на име Виде Трајковски, с. Косматац, Куманово. (1723)  
Возачка дозвола на име Џабор Абдиселам, ул. „КЈП“ бр. 128, Тетово. (1725)  
Лична карта издадена од ОВР — Тетово, на име Џабор Абдиселам, ул. К. Ј Питу“ бр. 128, Тетово. (1726)  
Пасош бр. МА 027498, издаден од Т Велес, на име Станоје Трајков, с. Виничани, Т. Велес. (1739)  
Возачка дозвола издадена од Кавадарци, на име Цветан Колев, Скопје. (1740)  
Сообраќајна книшка бр 17398 за теретна кола ФАП, издадена од Скопје, на име Г. П. „Пелагонија“, ОЗТ „Вардар“ — Скопје. (1741)  
Ученичка книшка за завршен II и III клас, издадена од гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово, на име Ибраим Ганиу, с. Липково, Куманово. (1757)  
Оружен лист бр 2989, издаден од СВР — Тетово, на име Петре Милошески, с. Прељубишта, Тетово. (1758)  
Лична карта издадена од ОВР — Тетово, на име Амит Амита, с. Шемшево, Тетово. (1763)  
Возачка дозвола бр. 2034, издадена од СВР — Гостивар, на име Балиу Алинафи, ул. „Суматоска“ бр. 69, Гостивар. (1764)  
Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово, на име Адем Синани, с. Камењане, Тетово. (1769)  
Лична карта издадена од СВР — Тетово, на име Адем Синани, с. Камењане, Тетово (1770)  
Пасош бр. 124171, издаден од Амбасадата на СФРЈ во Багдат — на име Ејуп Селмани, с. Неште, Тетово. (1771)  
Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР — Гостивар на име Јосиф Јурукоски, ул. „Н. Паранунов“ бр. 32, Гостивар. (1774)  
Возачка дозвола на име Адем Синани, с. Камењане, Тетово. (1778)  
Пасош бр. МА — 102314, издаден од ОВР — Куманово, на име Шаип Раими, ул. „Драги Шутевски“ бр. 3, Куманово. (1779)  
Оружен лист бр. 852, издаден од ОВР — М. Брод на име Анѓелко Крајчески, с. Волче, М. Брод. (1780)

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Бекир Лума, ул. „Устинска“ бр. 29, Тетово. (1781)

Лична карта на име Шабани Гуша, с. Ларце, Тетово. (1782)

Лична карта издадена од Тетово, на име Мисим Велија, с. Требош, Тетово. (1793)

Оружен лист рег. бр. 2955, издаден од СВР — Тетово, на име Худавер Фетаи, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 111, Тетово (1795)

Воена книшка издадена од ВП 2469 — Чаплина, на име Драги Јован Спасовски, с. Бајловце, Куманово. (1799)

Лична карта издадена од СВР — Штип, на име Станка Клиничарска, ул. „Еврејска“ бр. 56, Штип. (1802)

Свидетелство за завршена IV година и свидетелство за завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово, на име Ленче Арсовска, ул. „III македонска ударна бригада“ бр. 22, Куманово. (1826)

Ученичка книшка за завршено I, II и III година, издадена од Гимназијата „Г. Делчев“ — Куманово, на име Бранислав Јакимовски, ул. „Кл. Охридски“ бр. 2, Куманово. (1872)

Свидетелство за завршен IV клас и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово, на име Фатмир Селмани, с. Лојане, Куманово. (1828)

Свидетелство за IV клас и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Г. Делчев“ — Куманово, на име Ајаз Емини, с. Лојане, Куманово. (1829)

Возачка дозвола издадена од ОВР — Радовиш, на име Гоне Веселинов, с. Војславци, Радовиш. (1832)

— да имаат завршена педагошка академија и 5 години работа во просвета;

— да поседуваат морално-политички квалитети. Рок на пријавување е 15 дена од објавувањето на конкурсот во јавните гласила.

Сите потребни документи за засновување на работен однос се доставуваат до конкурсната комисија. (134)

## СОДРЖИНА

Страна

386. Одлука за распоредување на девизната квота по основ на откупените девизни дознаки на работниците и иселениците за 1975 година — — — — 561
387. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 26/75 од 30 јуни 1975 година — — 561
388. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 36/75 од 30 јуни 1975 година — — 562
389. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 94/74 од 3 јули 1975 година — — 563

## Општи акти на самоуправните интересни заедници

287. Одлука за распределба на средствата наменети за инвестиции во областа на социјалната заштита за 1975 година — — 564
288. Одлука за измена и дополнување на стапките на придонесите на Заедницата за физичка култура — Кичево — — — — 565
289. Одлука за надоместок на патните трошоци на осигурените лица — — — — 565
290. Одлука за височината на износот на помошта за спрема на новородено дете — — — — 566
291. Одлука за партиципирање парични средства за здравствени услуги — — — — 567
292. Одлука за доделување средства за 1975 година за здравствена заштита на децата сместени во Детската установа „8 Март“ — Струга — — — — 567
293. Одлука за овластување на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје за донесување одлука за партиципација на рецепти за издадени лекарства — — — — — 567
294. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за височината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете — — — — — 567
295. Одлука за височината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете (пречистен текст) — — — — — 568
296. Одлука за висината на надоместокот на помошта за спрема на новородено дете — — — — — 563
297. Одлука за висината на надоместокот на патните и дневните трошоци на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување на друго место — — — — — 568
298. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица од подрачјето на ЗЗЗО — Охрид — — — — — 569
299. Деловник за работата на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување и неговите органи и тела — Дебар — — — — — 569

## КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет во Скопје

### распишува КОНКУРС

за пополнување работното место лекар специјалист по анестезиологија

Покрај општите услови предвидени со Законот за регулирање на меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатот треба да е специјалист по анестезиологија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат преку архивата на Работната заедница Заеднички дејности при Медицинскиот факултет — Скопје до Советот на ООЗТ Стоматолошки оддел. (131)

Конкурсната комисија при Основното училиште „Климент Охридски“ с. Будинарци, општина Беровска

### распишува КОНКУРС

за директор на училиштето — реизбор  
Услови:

Покрај условите предвидени со меѓусебните односи на работниците, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови: